


Министерот за здравство Имер Селмани укажа дека нема да дозволи неправилности во работењето и наплатувањето на здравствените услуги и партиципацијата, што со Законот е забрането.

Министерот се пофали дека новата Управа на Клиничкиот центар во Скопје во изминатиот период го намалила долгот од 29 милиони евра на 16,5 милиони и оти буџетот на Центарот е зголемен за 5 проценти во однос на лани.



Пишува: Милева ЛАЗОВА

Македонското здравство колабрира. И покрај обидите на министерот за здравство, Имер Селмани, и луѓето околу него да се надмине хаосот кој владее по сите здравствени установи, сепак од ден на ден сè повеќе и повеќе го тресат афери од најразличен тип - мито, корупција, политика... Најсвежи примери се поткупот и апсењето на проф. д-р Дејан Докиќ и запрепастувачкиот случај во Кочани кога животот на Билјана Стојанова бил ризикуван за само 1.000 денари, пари кои некој од медицинскиот персонал ги побарал од нејзиниот сопруг за да се стави бензин во возилото на итна медицинска помош. Пациентката, за помалку од еден час, морала да биде префрлена на скопската Клиника за хируршка интервенција поради комплицирана бременост, времето одминуvalo, а возилото на кочанската итна медицинска помош не се поместувало сè додека Билјаниниот сопруг не ги обезбедил парите за бензин. Кочанскиот гинеколошки центар работи со двајца доктори специјалисти, кои немаа коментар за ова и за другите нелегални финансиски побарувања од па-

циентите, кои имаат сериозни здравствени компликации. Следеше експресно разрешување на директорот во Кочани.

НЕЗАДОВОЛСТВА

Министерот Селмани, покрај многуте проблеми и шпекулации, настанот го искористи за да свика прес-конференција на која, освен што укажа дека нема

дини работат, купиле или изнајмуваат деловен простор, набавиле апаратура, а ние на гинеколозите-концесионери им издаваме простор по едно евро за метар квадратен и опрема која можеби не е најдобра, но е во функција. Со тоа тие имаат далеку подобра појдовна ситуација, за разлика од оние гинеколози кои почнале сами да работат приватно. Тие треба да се замислат зашто можат да ги изгубат пациентите", ги советува Селмани.



МИНИСТЕРОТ СЕЛМАНИ, ЗАМЕНИК-МИНИСТЕРОТ ЛАЗАРЕВИЌ, ДИРЕКТОРОТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ГЕОРГИЕВСКИ И ДИРЕКТОРОТ НА ФЗО ТРЕНКОСКИ РАБОТАТ СО ПОЛНА ПАРЕА

да дозволи неправилности во работењето и наплатувањето на здравствените услуги и партиципацијата, што со Законот е забрането, говореше и за икспресија на други проблеми кои ги кочат здравствените реформи.

Истовремено пред Владата протестираа гинеколозите кои велеа дека нема да склучат договор со Фондот за здрав-

Во Македонија има 580.000 жени од 14 до 65 години, а само 160 гинеколози. Тоа значи дека сите би можеле да имаат по најмалку 4.000 осигуреници, односно да заработат околу 2.000 евра. Сепак, тој појасни дека во иднина не е исклучена можноста да се дефинира пакетот на услуги од областа на гинеколошката заштита, кои би биле на товар на ФЗО и

ЗДРАВЈЕТО "СЕ СО МЕГА "ШОК"

ствено осигурување доколку министерот Селмани не им излезе во пресрет и не ги реши нивните барања, капитацијата по пациент да изнесува 60 денари. Во спротивно тие бараат од Селмани да ги врати во консултантско-специјалистичката здравствена заштита каде што ѝ припаѓаат. Тие велат дека со здравствениот пакет на годишно ниво од 360 денари за секоја пациентка не може да се покријат основните гинеколошки трошоци. Но, министерот Селмани смета дека ако гинеколозите не се приватизираат - концесионираат и не склучат договор со Фондот, тогаш ќе треба да ја преиспита нивната ситуација.

"Многу матични гинеколози со го-

на оние на кои пациентите би им плаќале, заедно со основниот пакет здравствени услуги, кои се добиваат со здравственото осигурување. Министерот Селмани потенцираше дека во ФЗО веќе се прават пресметки за исплата на капитациите за јануари и дека наскоро ќе им се исплати на сите концесионери кои имаат договор со Фондот. Ним веќе им е исплатен и паушал во висина од 40.000 денари, со кој гинеколозите треба да ги покриваат трошоците во првите три месеци, кои се третираат како преоден период.

Доколку гинеколозите наплатуваат за своите услуги, министерот Селмани им порача на пациентите да си изберат

друг гинеколог за матичен лекар.

Тука е и проблемот со лековите. Недостигот од лековите на рецепт вештачки се создава, тоа го дозволува монополската положба на новиот газда на аптеките, кој има конфликт на интереси зашто воедно има и свои аптеки и веледрогерија. Вака министерот за здравство, Имер Селмани, го оправда фактот што по петти во месецот ги снемјува најбараните лекови. Аптеките несоодветно планираат и нарачуваат лекови,

Скопје ќе има три пати повеќе аптеки кои ќе издаваат лекови на рецепт. Досега тие се издаваа во 51, а во иднина ќе ги има во 137 аптеки, кои ќе треба да истакнат налепница дека имаат договор со Фондот. Со аптеките ќе се склучи и договор за мрежно поврзување, со систем за набљудување, а од Фондот ќе може во секој момент да се види која аптека со колку лекови од позитивната листа располага. Преку бесплатна линија граѓаните ќе можат да добијат од-

уште минатата година. Воедно, тој потенцира дека се контролира работењето на приватните болници, на пример, во "Филип II" за овие шест месеци шест пати инспекторите биле таму. Неодамнешната фискализација на Градска болница е само прв чекор. По ова ќе се фискализираат и Клинички центар, како и сите други јавни здравствени организации. Тоа ќе треба да го направат и сите приватни здравствени организации. Иако Законот е во сила неколку години сепак прашање е зошто претходната Влада четири години ништо не направила за фискализацијата да се реализира и во здравството.

Во однос на тоа дали Кардиохирургија "Филип II" ќе добие дополнителна дозвола од Министерството за здравство за оперирање деца, со оглед дека Фондот за здравство донел одлука за склучување договор, министерот истакна дека ставот на институцијата со која тој раководи набрзо ќе биде познат.

"ФЗО донесе условена одлука со која бара мислење и од Министерството дали да го склучи договорот или не за операција на срце кај децата. Побарав информација од Детската клиника и од "Филип II". Планирам средби со нивните раководни лица за да ги изнесат своите ставови. Побарав мислење и од стручните служби на Министерството дали треба дополнителна дозвола за дејноста. Се вршат консултации и со Медицинскиот факултет. По ова ќе излеземе со стручно мислење, кое ќе биде засновано на решенијата од Законот за здравствена заштита и останатите кои ја регулираат својата сфера", појасни Селмани.

На крај министерот за здравство се пофали дека новата Управа на Клиничкиот центар во Скопје во изминатиот период го намалила долгот од 29 милиони евра на 16,5 милиони и оти буџетот на Центарот е зголемен за 5 проценти во однос на лани.

"Новата Управа затекна состојба во која од 35 цитостатици, кои се на позитивна листа на клиниките, недостасуваа 15. Сега нема таков недостиг. Исто така, нема ниту еден случај некоја Клиника да побарала одреден лек, а Управата на Клинички центар и Клиничката аптека да не го набавиле", рече министерот.

За поделбата на Клинички центар, министерот појасни дека тоа што се предлага секоја клиника да има сопствен буџет и да функционира како посебно правно лице, не значи дека клиниките ќе бидат поделени, туку само ќе се спушти одговорноста од Управата на секоја клиника одделно. Тој истакна дека заедничка Управа ќе има и по поделбата на клиниките, но оти најверојатно со неа ќе раководи економист заради по-успешно менаџирање со парите на осигурениците.

Македонското здравство колабира. И покрај обидите на министерот за здравство, Имер Селмани, и луѓето околу него да се надмине хаосот кој владее по сите здравствени установи, сепак од ден на ден сè повеќе и повеќе го тресат афери од најразличен тип - мито, корупција, политика...

Проблемот со лековите. Недостигот од лековите на рецепт вештачки се создава, тоа го дозволува монополската положба на новиот газда на аптеките, кој има конфликт на интереси зашто воедно има и свои аптеки и веледрогерија. Вака министерот за здравство, Имер Селмани, го оправда фактот што по петти во месецот ги снемјува најбараните лекови...

Покрај овие образложенија и ветувања, министерот Селмани апелираше до сите здравствени установи до крајот на месецов да го заокружат процесот - фискализација...

Во однос на тоа дали Кардиохирургија "Филип II" ќе добие дополнителна дозвола од Министерството за здравство за оперирање деца, со оглед дека Фондот за здравство донел одлука за склучување договор, министерот истакна дека ставот на институцијата со која тој раководи набрзо ќе биде познат...

Тој истакна дека заедничка Управа ќе има и по поделбата на клиниките, но оти најверојатно со неа ќе раководи економист заради по-успешно менаџирање со парите на осигурениците...

ПЛАЌА" АФЕРИ!

за што, според Селмани, доволно говори и последната контрола која ја направил Фондот за здравствено осигурување во градските аптеки. Констатирана е резерва од околу 40 милиони денари. Селмани рече дека уште во јануари донеле одлука за разбивање на монополот и дека таа ќе се реализира. Така, 467 аптеки од земјава постепено ќе почнат да склучуваат договори за издавање бесплатни лекови. Беа презентирани критериумите под кои аптеките ќе работат со Фондот, а директорот на ФЗО, Тренкоски, најави дека ќе се преиспита Правилникот со кој лекарите се ограничуваат на издавање четири рецепти годишно за еден пациент. Во

говор каде можат да го најдат бараниот лек. Овој начин на работа треба да почне да функционира од август. Од друга страна, пак, Фондот за здравствено осигурување од први мај, за 25 проценти ќе го зголеми износот кој ќе биде наменет за набавка и за дистрибуција на лекови од позитивната листа. Според Селмани, со тоа ќе се елиминира месечниот недостаток и лековите од позитивната листа ќе бидат достапни за граѓаните.

ОДЛУКИ

Покрај овие образложенија и ветувања, министерот Селмани апелираше до сите здравствени установи до крајот на месецов да го заокружат процесот - фискализација. Во спротивно, првите луѓе на здравствените установи ќе сносат одговорност за непочитувањето на оваа законска одредба. Во врска со информациите во јавноста дека специјалната болница за кардиохирургија "Филип II" не е фискализирана, Селмани одговори дека таа тоа го направила